

PHILIPS

Soundbar

Серија 8000

TAB8805

Корисничко упатство



Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

1 Важно	3
Безбедност	3
Грижа за вашиот производ	4
Грижа за животната средина	4
Усогласеност	4
Помош и поддршка	4
Внимание FCC и IC изјава за корисници (Само за САД и Канада)	5
2 Вашиот саундбар	6
Што има во кутијата	6
Главна единица	6
Конектори	7
Безжичен субвуфер	7
Далечински управувач	7
Подгответе го далечинскиот управувач	8
Поставување	9
Монтирање на сид	10
3 Поврзување	11
Dolby Atmos®	11
Поврзување на HDMI приклучок	11
Поврзување на оптички приклучок	12
Поврзување на AUX приклучок	12
Поврзување со напојување	12
Спарување со субвуфер	13
Поврзување на Wi-Fi (безжично работење)	14

4 Користење на Саундбар	16
ВКЛУЧУВАЊЕ и ИСКЛУЧУВАЊЕ	16
Автоматска подготвеност	16
Избирање режими	16
Прилагодување на јачината на звук	16
Режим Dolby звук	17
Фабричко ресетирање	17
Мени за поставување	17
Работење со Bluetooth	18
Работење на AUX / OPTICAL / HDMI ARC	19
Работење со УСБ	19
Слушање Spotify	20
Надградба на фирмвер	20
5 Спецификации на производот	21
6 Решавање проблеми	22
Заштитни знаци	24

1 Важно

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите производот. Доколку штетата е предизвикана од неправилно следење на упатствата, гаранцијата нема да важи.

Безбедност

Ризик од струен удар или пожар!

- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.
- Никогаш не изложувајте ги производот и додатоците на дожд или вода. Никогаш не ставајте садови со течност, како вази, во близина на производот. Ако течности се истурат врз или во производот, веднаш исклучете го од приклучницата за напојување. Контактирајте со Грижа за корисници да го проверат производот пред да го употребувате.
- Никогаш не ставајте ги производот и додатоците во близина на отворен пламен или други извори на топлина, вклучувајќи и директна сончева светлина.
- Никогаш не ставајте предмети во отворите за вентилација или другите отвори на производот.
- Таму каде што електричниот кабел или приклучок на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане лесно пристапен и употреблив.
- Батеријата (пакување батерии или инсталираните батерии) не треба да се изложува на прекумерна топлина како што е сончева светлина, оган и слично.
- Исклучете го производот од приклучницата за напојување пред бури со молњи.
- Кога го исклучувате кабелот за напојување, секогаш влечете го приклучокот, никогаш кабелот.
- Користете го производот во тропски и/или умерени клими.

Ризик од краток спој или пожар!

- За идентификација и рангирање на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да го поврзете производот во

приклучницата за напојување, уверете се дека напонот на напојувањето одговара на вредноста отпечатена на позадината или дното на производот. Никогаш не поврзувајте го производот на приклучницата за напојување ако напонот е различен.

Ризик од повреда или оштетување на овој производ!

- За монтирање на сид, овој производ мора да биде безбедно прикачен на сидот во согласност со упатствата за инсталирање. Користете само држач за монтирање на сид кој е доставен (ако е достапно). Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Никогаш не ставајте го производот или некои други предмети на каблите за напојување или на друга електрична опрема.
- Ако производот е транспортиран на температури под 5°C, распакувајте го производот и почекајте додека неговата температура не ја достигне собната температура пред да го поврзете во приклучница за напојување.
- Делови од овој производ може да се направени од стакло. Внимателно ракувајте да избегнете повреда и оштетување.

Ризик од прегревање!

- Никогаш не инсталирајте го производот во тесен простор. Секогаш оставајте простор од најмалку четири инчи околу производот за вентилација. Осигурете дека завеси или други предмети никогаш не ги покриваат отворите за вентилација на производот.

Ризик од загадување!

- Не мешајте батерии (стари и нови или карбонски и алкални и сл.).
- ВНИМАНИЕ: Опасност од експлозија ако батериите се неправилно заменети. Заменете само со ист или со еквивалентен тип.
- Извадете ги батериите ако се истрошени или ако далечинскиот управувач не се употребува долго време.
- Батериите содржат хемиски супстанции, тие треба правилно да се фрлат.

Ризик од проголтавање на батерии!

- Производот/далечинскиот управувач може да содржат батерија од тип паричка/копче која може да се проголта. Секогаш чувајте ја батеријата подалеку од дофат на деца! Ако се проголта, батеријата може да предизвика сериозна повреда или смрт. Може да се

јават сериозни внатрешни изгореници во рок од два часа по проголтавањето.

- Ако се сомневате дека батерија е проголтана или е ставена во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.
- Кога ги менувате батериите, секогаш чувајте ги сите нови и искористени батерии подалеку од дофат на деца. Уверете се дека делот за батерија е целосно обезбеден откако сте ја смениле батеријата.
- Ако делот за батерија не може да биде целосно обезбеден, прекинете со употреба на производот. Чувајте го подалеку од дофат на деца и контактирајте со производителот.



Ова е апарат од КЛАСА II со двојна изолација и нема обезбедено заштитно заземјување.

~

Напон на наизменична струја



Користете само уреди за електрично напојување што се наведени во корисничкото упатство.

Грижа за вашиот производ

Користете само крпа од микрофибер за чистење на производот.

Грижа за животната средина

Фрлање на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и изработен од материјали и компоненти со висок квалитет, кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол на производот значи дека

производот е опфатен од Европската Директива 2012/19/EU.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени од Европската Директива 2013/56/EU кои не може да се фрлаат со обичен отпад од домаќинството.

Информирајте се за локалниот систем за издвоено собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не фрлајте го производот и батериите со обичниот отпад од домаќинството. Правилното фрлање на стари производи и батерии помага да се спречат негативните последици по животната средина и човековото здравје.

Вадење на батериите за фрлање

Да ги извадите батериите за фрлање, видете го делот инсталирање на батерија.

За уред со 5G WiFi

Уредот за работење во опсег од 5150–5350 MHz е само за внатрешна употреба за да го намали потенцијалот за штетна интерференција на мобилни сателитски системи со заеднички канал.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Усогласеност

Овој производ е усогласен со барањата за радиоинтерференција на Европската Заедница. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека овој производ е усогласен со основните барања и други релевантни мерки од Директивата 2014/53/EU.

Изјавата за усогласеност може да ја најдете на www.p4c.philips.com.

Помош и поддршка

За сеопфатна поддршка на интернет, посетете www.philips.com/support на:

- преземете го корисничкото упатство и краткото упатство
- гледајте ги видео туторијалите (достапно само за избрани модели)
- најдете одговори за често поставувани прашања (ЧПП)
- испратете ни прашање по е-пошта
- разговарајте со наш претставник за поддршка.

Следете ги упатствата на веб-локацијата за да го изберете јазикот, а потоа внесете го бројот на модел на вашиот производ.

Алтернативно, може да контактирате со Грижа за корисници во вашата земја. Пред да контактирате, запишете го бројот на модел и серискиот број на вашиот производ. Овие информации може да ги најдете на позадината или на долниот дел од вашиот производ.

Внимание FCC и IC изјава за корисници (Само за САД и Канада)

FCC ИНФОРМАЦИИ

БЕЛЕШКА: Оваа опрема е тестирана и откриено е дека одговара на ограничувањата за дигитален уред од Класа В, согласно со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се проектирани да обезбедат разумна заштита од штетната интерференција во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да емитува радиофреквентна енергија и, ако не е инсталирана и не се користи во согласност со упатствата, може да предизвика штетна интерференција во радиокомуникациите.

Сепак, нема гаранција дека нема да се појави интерференција во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува штетна интерференција на радио или телевизискиот прием, што може да се одреди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ја елиминира интерференцијата со една или повеќе од следниве мерки:

- Преместување или релоцирање на антената за прием.
- Зголемување на растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во приклучница на струјно коло различно од она на кое е поврзан приемникот.

- Консултирајте се со продавач или искусен радио/ТВ техничар за помош.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ци) изземени од лиценцирање кои соодветствуваат на RSS изземени од лиценцирање на Иновациски, научен и економски развој Канада. Работењето подлежи на следниве два услови:

1. Овој уред не смее да предизвикува интерференција.
2. Овој уред мора да прифати секаква интерференција, вклучувајќи ја и интерференцијата што може да предизвика непосакувано работење на уредот.

FCC и IC предупредување:

- Оваа опрема треба да се инсталира и да се работи со истата на минимално растојание од 20 см помеѓу ладилникот и вашето тело.
- Промените или измените на оваа единица што не се изрично дозволени од страната одговорна за усогласеност може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.


2 Вашиот саундбар

Ви честитаме на купувањето и добре дојдовте во Philips! За целосни придобивки од поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот Саундбар на www.philips.com/support.

Што има во кутијата

Проверете ги и одредете ги предметите во вашето пакување:


- Саундбар x 1
- Безжичен субвуфер x 1
- Далечински управувач x 1
- Кабел за напојување * x 4
- Комплет за монтирање на сид x 1
(Држачи за на сид x2, Шrafoви x2, дипли x2)
- Кратко упатство / Картичка за гаранција / Безбедносен лист / Шаблон за монтирање на сид x 1



Саундбар



Далечински управувач




Безжичен субвуфер




Кратко упатство



Кабел за напојување*
2 x



Држач за на сид
Гумена обвивка
Шrafoви (за сид)




Картичка со предупредување
Безбедносен лист
Шаблон за монтирање на сид

- * Должината на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите.
- Сликите, илустрациите и цртежите прикажани во ова Корисничко упатство се дадени само како пример, конкретниот производ може да се разликува во изгледот.

Главна единица

Овој дел вклучува преглед на главната единица.



- 1 - (Јачина на звук) копче**
Ја намалува јачината на звук.
- 2 + (Јачина на звук) копче**
Ја зголемува јачината на звук.
- 3 ►|| (Репродукција/Пауза) копче**
Започнување, паузирање или продолжување на репродукција.
- 4 ↺ (Извор)/Копче за спарување со Bluetooth**
 - Избира влезен извор за Саундбарот.
 - Притиснете и задржете да ја активирате функцијата на спарување во режим на Bluetooth или исклучете го постоечкиот спарен Bluetooth уред.
- 5 ⏻ (Подготвеност-Вклучено) копче**

Состојба на напојување	Дејство	Функција
Вклучено		Следи состојба на извор
Полуподготвеност	Притиснете го копчето ⏻ еднаш	- Wi-Fi е сè уште вклучено. - Сè уште поддржува Play-Fi и Airplay2.
Еко-подготвеност	Притиснете го и задржете го копчето ⏻ 5 секунди	- Wi-Fi е исклучено. - Производот влегува во режим на ниска потрошувачка на електрична енергија. - За рестартирање на системот ќе биде потребно релативно подолго време.

- ⑥ **Екран**
- ⑦ **Сензор на далечински управувач**
- ⑧ **ЛЕД за напојување**
- ⑨ **Wi-Fi LED индикатор (жолт)**


Состојба LED	Статус
Трепка	Режим на точка на пристап на Wi-Fi (AP)
Двојно трепкање	Режим на заштитено поставување на Wi-Fi (WPS)
Константно вклучено	Поврзано / Спарувањето е успешно

8 секунди за да активирате AP режим.

- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
За поврзување на HDMI влезот на телевизорот.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
За поврзување на HDMI влезот на телевизорот.
- ⑦ **Приклучок за~ наизменична струја**
Поврзете на електрично напојување.
- ⑧ **Шраф за држач за на сид**

Безжичен субвуфер

Овој дел вклучува преглед на безжичниот субвуфер.



- ① **Приклучок за~ наизменична струја**
Поврзете на електрично напојување.
- ② **Копче Спари**
Притиснете и задржете за да влезете во режим на спарување за субвуферот.
- ③ **Индикатор на субвуфер**
Го одредува статусот заснован на индикаторот на безжичен субвуфер.

Состојба LED	Статус
Брзо трепка	Субвуферот е во режим на спарување
Константно вклучено	Поврзано / Спарувањето е успешно
Бавно трепка	Поврзувањето / Спарувањето не успеало


Далечински управувач

Овој дел вклучува преглед на далечинскиот управувач.

- ① **⏻ (Подготвеност-Вклучено)**


Конектори

Овој дел вклучува преглед на конекторите достапни на вашиот Саундбар.



- ① **USB**
 - Аудио внес од УСБ-мемориски уред.
 - Надградете го софтверот на овој производ.
- ② **AUX**
Аудио влез од, на пример, MP3 репродуктор (3,5 мм приклучок).
- ③ **OPTICAL**
Се поврзува со оптички аудио излез на телевизорот или дигитален уред.
- ④ **⏻ (Wi-Fi Setup) копче**
 - Активира поставување на Wi-Fi за Play-Fi.
 - Притиснете го и задржете го копчето 3 секунди за да активирате Wps режим.
 - Притиснете го и задржете го копчето

Состојба на напојување	Дејство	Функција
Вклучено		Следи состојба на извор
Полуподготвеност	Притиснете го копчето  еднаш	- Wi-Fi е сè уште вклучено. - Сè уште поддржува Play-Fi и Airplay2.
Еко-подготвеност	Притиснете го и задржете го копчето  5 секунди	- Wi-Fi е исклучено. - Производот влегува во режим на ниска потрошувачка на електрична енергија. - За рестартирање на системот ќе биде потребно релативно подолго време.



② (Извор)

- Избира влезен извор за Саундбарот.
- Притиснете и задржете да ја активирате функцијата на спарување во режим на Bluetooth или исклучете го постоечкиот спарен Bluetooth уред.

③ (Dolby)

ВКЛУЧУВА/ИСКЛУЧУВА Dolby.

④ (Mute)

Ја исклучува или ја обновува јачината на звук.

⑤ (Play/Pause)

- Започнува, паузира или продолжува репродукција во USB / BT / PLAY-Fi режим.
- Потврдување избор.

⑥ (Покажувачи)

/ (Претходно/Следно)

- Прескокнува на претходна или следна нумера во режим USB / BT / PLAY-Fi.
- Оди лево/десно во структурата на менито.

/

- Оди надолу/нагоре во структурата на менито.

⑦ (МЕНИ)

Влегува во менито за поставување.

⑧ (Назад)

- Враќа на претходното мени. Излези од мени.
- Притиснете го и задржете го копчето 10 секунди да го ресетирате модулот Wi-Fi на саундбарот на фабрички поставки.

⑨ +/- (јачина на звук на саундбар)

Ја зголемува / намалува јачината на звук на саундбарот.

⑩ +/- (јачина на звук на субвуфер)

Ја зголемува / намалува јачината на звук на субвуферот.


Подгответе го далечинскиот управувач

- Доставениот далечински управувач овозможува со единицата да се управува од далечина.

- Дури и ако со далечинскиот управувач се управува во рамките на ефективен опсег од 19,7 стапки (6 м), работењето со далечинскиот управувач може да е невозможно ако има пречки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.
- Ако со далечинскиот управувач се управува во близина на други производи кои генерираат инфрацрвени зраци, или други уреди со далечински управувач кои користат инфрацрвени зраци се користат во близина на единицата, истиот може да не работи правилно. И обратно другите производи може да работат неправилно.

Прва употреба:


Единицата има претходно инсталирана литиумска CR2025 батерија. Отстранете го заштитното јазиче да ја активирате батеријата на далечинскиот управувач.



Замена на батерија на далечинскиот управувач

За далечинскиот управувач е потребна литиумска батерија CR2025 од 3V.

- 1 Користете алати (како што се батерии парички/парички) да го фатите жлебот на капакот на кукиштето за батерија и завртете го налево за да (отклучи).
- 2 Извадете ја старата батерија, која е сместена во капакот, ставете ја новата CR2025 батерија и внимавајте на точниот поларитет (+/-).
- 3 Користете ги алатите да го фатите жлебот на капакот на делот за батерија и завртете го надесно за да (заклучи), зацврстете го на далечинскиот управувач.




Мерки на претпазливост за батериите

- Кога далечинскиот управувач нема да се користи долго време (повеќе од месец), извадете ги батериите од далечинскиот управувач да спречите да истечат.
- Ако батериите истечат, избришете го истеченото во делот за батерии и заменете ги батериите со нови.
- Не употребувајте батерии поинакви од оние што се наведени.
- Не загревајте ги и не расклопувајте ги батериите.
- Никога не фрлајте ги во оган или вода.
- Не носете ги и не складирајте ги батериите со други метални предмети. Тоа може да предизвика краток спој кај батериите, истекување или експлозија.
- Никога не полнете ја батеријата освен ако не е потврдено дека е од тип што повторно се полни.

Поставување

Ставете го субвуферот на најмалку 1 метар (3 стапки) оддалеченост од Саундбарот и десет сантиметри далеку од сидот.

За најдобри резултати, ставете го субвуферот како што е покажано подолу.




Монтирање на сид

Белешка

- Неправилно монтирање на сид може да предизвика незгода, повреда или штета. Доколку имате некое прашање, контактирајте со Грижа за корисници во вашата земја.
- Пред да монтирате на сид, уверете се дека сидот може да ја издржи тежината на Саундбарот.
- Пред монтирањето на сид не треба да ја вадите гумената подлога на долниот дел на саундбарот, бидејќи гумената подлога не може да се врати.
- Во зависност од типот на монтирање на сид на Саундбарот, уверете се дека користите шrafoви со одговарачка должина и дијаметар.
- Проверете дали портата за УСБ на задниот дел на Саундбарот е поврзана на УСБ-уред. Ако се открие дека поврзаниот УСБ-уред влијае на монтирањето на сид, треба да користите друг УСБ-уред со соодветна големина.

Должина/дијаметар на шrafoви




Предложена висина за монтирање на сид

Ви се препорачува прво да го инсталирате телевизорот пред да го монтирате Саундбарот на сид. Со претходно инсталиран телевизор, монтирајте го на сид саундбарот на растојание 50 мм/2,0'' од дното на телевизорот.

- 1 Избушете 2 паралелни дупки (Ø 3-8 мм секоја според типот на сид) на сидот.
 - ↳ Растојанието помеѓу отворите е:
 - 856 мм / 33,7" (TAB8405 / TAB8505)
 - 1017 мм / 40" (TAB8805)
 - 1076 мм / 42" (TAB8905)
 - ↳ Може да го користите шаблонот за монтирање на сид обезбеден да помогне при позиционирање на отворите во сидот.
 - ↳ Зацврстете ги диплите и шrafoвите во дупките.

- 2 Извадете ги шrafoвите (x4) од главната единица.
 - ↳ Закачете ги држачите за на сид (x2) на главната единица со шrafoвите што сте ги извадиле од главната единица.
- 3 Закачете го Саундбарот на шrafoвите за прицврстување.



3 Поврзување

Овој дел ви помага да го поврзете Саундбарот со ТВ и други уреди, а потоа да го поставите. За информации за основните поврзувања на вашиот Саундбар и приборот, видете го краткото упатство.

Белешка

- За идентификација и рангирања на електрично напојување, видете ја печатената плочка на задниот или долниот дел на производот.
- Пред да воспоставите или смените какви било поврзувања, уверете се дека сите уреди се исклучени од електричното напојување.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos ви дава сеопфатно искуство во текот на слушањето со испорачување звук во тродимензионален простор и сето богатство, јасност и сила на звукот Dolby. За повеќе информации, посетете ја dolby.com/technologies/dolby-atmos

За користење на Dolby Atmos®

Dolby Atmos® е достапен само во HDMI ARC/eARC режим. За детали за поврзувањето, погледнете "**HDMI поврзување**".

- 1 За да користите Dolby Atmos® во HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC режим, вашиот ТВ мора да поддржува Dolby Atmos®.
- 2 Уверете се дека е избрано „Без шифрирање“ за битов проток на дигиталниот аудио излез на поврзаниот надворешен уред (пр. Blu-ray DVD плеер, телевизор).
- 3 Додека влегува во формат Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM, саундбарот ќе покажува DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCM AUDIO / DOLBY SURROUND.

Белешка


- Целосното Dolby Atmos искуство е достапно само кога Саундбарот е поврзан со изворот преку HDMI 2.0 кабел.
- Саундбарот сè уште функционира кога е поврзан на други начини (како што е дигитален оптички кабел) но тие не можат да ги поддржат сите Dolby карактеристики. Земајќи го во предвид ова, наша препорака е да поврзете преку HDMI, за да се осигура Dolby поддршка.

Поврзување на HDMI приклучок

Некои 4K HDR TB бараат да бидат поставени поставките за HDMI влез или слика за прием на HDR содржина. За дополнителни детали за поставување HDR екран, погледнете го прирачникот со упатства за вашиот ТВ.

Опција 1: eARC/ARC (повратен аудио канал)

Вашиот Саундбар поддржува HDMI со Аудио повратен канал (eARC/ARC). Ако вашиот ТВ поддржува HDMI ARC, може да го слушнете аудиото на ТВ преку вашиот Саундбар со користење на еден HDMI кабел.




- 1 На телевизорот, вклучете ги операциите HDMI-CEC. За детали, видете го корисничкото упатство за телевизорот.
 - Конекторот **HDMI ARC** на телевизорот може да биде означен поинаку. За детали, видете го корисничкото упатство за телевизорот.
- 2 Со користење на HDMI кабел со висока брзина, поврзете го **HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV** конекторот на вашиот Саундбар со конекторот **HDMI ARC** на телевизорот.

Белешка

- Телевизорот мора да поддржува HDMI-CEC и функцијата ARC. HDMI-CEC и ARC мора да се поставени на вклучено.
- Начинот на поставување на HDMI-CEC и ARC може да се разликува во зависност од телевизорот. За детали за функцијата ARC, погледнете го прирачникот за сопственикот на телевизорот.
- Уверете се дека користите HDMI кабли кои може да ја поддржуваат функцијата ARC.


Опција 2: Стандарден HDMI

Ако вашиот ТВ не е HDMI ARC-усогласен, поврзете го саундбарот на ТВ преку стандардно HDMI поврзување.



- 1 Користете HDMI кабел за да го поврзете приклучокот **HDMI IN (1 или 2)** на саундбарот со вашите надворешни уреди (пр. Конзоли за игри, ДВД и blu ray плеери).
- 2 Користете HDMI кабел за да го поврзете приклучокот **HDMI OUT (eARC/ARC)** приклучокот на саундбарот со HDMI IN приклучокот на ТВ.


Поврзување на оптички приклучок



- 1 Со користење на оптички кабел, поврзете го конекторот **OPTICAL** на вашиот Саундбар со конекторот **OPTICAL OUT** на ТВ или друг уред.
 - Дигиталниот оптички конектор може да биде означен како **SPDIF** или **SPDIF OUT**.

Поврзување на AUX приклучок

- а. Користете 3,5 мм со 3,5 мм аудио кабел
 - Користете 3,5 мм со 3,5 мм аудио кабел (не е вклучен) за да го поврзете приклучокот за слушалки на ТВ на приклучокот AUX на единицата.




- б. Користете RCA со 3,5 мм аудио кабел
 - Користете RCA со 3,5 мм аудио кабел (не е вклучен) за да ги поврзете приклучоците за аудио излез на ТВ со приклучокот AUX на единицата.

Поврзување со напојување

- Пред да го поврзете кабелот за наизменично напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.
- **Ризик од оштетување на производот!** Уверете се дека напонот за електрично напојување одговара на напонот отпечатен на задната и долната страна на единицата.

- 1 Поврзете го електричниот кабел во приклучницата за~ наизменична струја на единицата, па потоа во приклучницата за електрично напојување
- 2 Поврзете го кабелот за електрична енергија во приклучницата за~ наизменична струја на субвуферот, а потоа во приклучницата за електрична енергија.




* Должината на електричниот кабел и типот на приклучок се разликуваат според регионите.

Спарување со субвуфер

Автоматско спарување

Приклучете ги Саундбарот и субвуферот во приклучница за електрична енергија и потоа притиснете на единицата или на далечинскиот управувач да ја префрлите единицата во режим **ON**. Субвуферот и саундбарот автоматски ќе се спарат.



→ Го одредува статусот заснован на индикаторот на безжичен субвуфер.

Состојба LED	Статус
Брзо трепка	Субвуферот е во режим на спарување
Константно вклучено	Поврзано / Спарувањето е успешно
Бавно трепка	Поврзувањето / Спарувањето не успеало

Совети

- Не притискајте го копчето **Спари** на задниот дел на субвуферот, освен за рачно спарување.

Рачно спарување

Ако не може да се слуша аудио од безжичниот субвуфер, рачно спарете го субвуферот.

- 1 Исклучете ги двете единици од приклучницата за електрична енергија повторно, а потоа повторно вклучете ги по 3 минути.
- 2 Притиснете го и задржете го копчето **Спари** на задниот дел од субвуферот 5 секунди.
 - Индикаторот **Спари** на субвуферот ќе трепка брзо.
- 3 Притиснете и задржете **5** секунди на единицата или на далечинскиот управувач да ја префрлите единицата во режим **ЕКО-ПОДГОТОВНОСТ**
- 4 Потоа притиснете **5** на единицата или на далечинскиот управувач за да ја **ВКЛУЧИТЕ** единицата.
 - Индикаторот **Спари** на субвуферот ќе почне да свети постојано кога е успешно.
- 5 Ако индикаторот **Спари** се уште трепка, повторете ги чекорите 1-3.

Совети

- Субвуферот треба да се наоѓа во опсег од 6 м од Саундбарот во отворен простор (колку поблиску толку подобро).
- Отстранете секакви предмети помеѓу субвуферот и саундбарот.
- Ако безжичното поврзување повторно не успее, проверете да не има конфликт или силна интерференција (пр. интерференција од електронски уред) околу локацијата. Отстранете ги овие конфликти или силни интерференции и повторете ги погорните постапки.

Поврзување на Wi-Fi (безжично работење)

(за iOS и верзија на Android)

Со поврзување на оваа единица и мобилни телефони, таблети (како што се iPad, iPhone, iPod touch, Android телефони и сл.) на истата Wi-Fi мрежа, вие ќе можете да ја користите апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi да го контролирате саундбарот за да слушате аудио датотеки.

- 1 Поврзете го телефонот или таблетот на истата Wi-Fi мрежа на која сакате да го поврзете саундбарот.
- 2 Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi на телефонот или таблетот.



- Уверете се дека пренасочувачот е вклучен и дека правилно работи.

- 3 Притиснете го и задржете го копчето (Wi-Fi) сместено на задниот дел од кукиштето 8 сек за да го активирате Wi-Fi поврзувањето.
↳ Додека звучникот не го испушти вториот тон, а потоа пуштете го копчето.
- 4 Почекајте додека светлечкиот Wi-Fi индикатор на предниот дел од кукиштето не се смени од брзо трепкање во бавно пулсирање. Кога ќе почне бавно да пулсира укажува дека звучникот влегува во режим за поставување Wi-Fi.
- 5 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги упатствата во апликацијата да го поврзете производот на вашата Wi-Fi мрежа.

Белешка

Само за iOS верзија

Wi-Fi мрежа која ја користи iPhone треба привремено да се префрли на апликацијата Play-Fi уред и да се рестартира апликацијата Philips Sound за да се заврши поставувањето на Wi-Fi на производот. Видете ги чекорите подолу.

- Оди во Поставки.
- Избери Поставки за Wi-Fi



- Избери го уредот Play-Fi во поставувањето Wi-Fi.
- Врати се на апликацијата Philips Sound App да го продолжиш поставувањето.



- 6 По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот Wi-Fi индикатор на предниот дел од кукиштето ќе престане да пулсира и ќе свети постојано. Штом еднаш ќе го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го контролирате од секој паметен телефон или таблет на истата мрежа.
↳ Кога ја користите апликацијата да репродуцирате музика, на екранот ќе се покажува PLAY-Fi.
- 7 По поврзувањето, можете да го смените името на уредот. Има неколку имиња од кои може да изберете или креирајте свое со избирање на Прилагодено име на крајот на листата со имиња. Во спротивно, ќе следи стандардното име.

- 8 По поврзувањето, овој производ може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го на најновиот софтвер кога го поставување за првпат. Надградбата на софтверот може да трае неколку минути. Не исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го уредот и не излегувајте од мрежата во текот на надградбата.

Поставување AirPlay

Користете AirPlay да поставите Wi-Fi поврзување на iOS уред (iOS7 или понов) и саундбарот.

- 1 iOS уред: Поставки > Wi-Fi > избори домашна мрежа [Play-Fi уред (xxxxxx)]

- 2 Активирајте ја апликацијата Philips Sound овозможена од DTS Play-Fi. Следете ги упатствата во апликацијата да го поврзете производот на вашата Wi-Fi мрежа.

↳ По успешното Wi-Fi поврзување, светлечкиот Wi-Fi индикатор на предниот дел од кукиштето ќе престане да пулсира и ќе свети постојано. Штом еднаш ќе го поставите овој производ на вашата Wi-Fi мрежа, ќе можете да го контролирате од секој паметен телефон или таблет на истата мрежа.

↳ Кога ја користите апликацијата да репродуцирате музика, на екранот ќе се покажува PLAY-Fi..

- 3 По поврзувањето, можете да го смените името на уредот. Има неколку имиња од кои може да изберете или креирајте свое со избирање на Прилагодено име на крајот на листата со имиња. Во спротивно, ќе следи стандардното име.

- 4 По поврзувањето, овој производ може да изврши ажурирање на софтвер. Надградете го на најновиот софтвер кога го поставување за првпат. Надградбата на софтверот може да трае неколку минути. Не исклучувајте го звучникот, не исклучувајте го уредот и не излегувајте од мрежата во текот на надградбата.

Белешка

- По поврзувањето, производот може да изврши ажурирање на софтвер. Надградба е потребна по почетното поставување. Без надградбата, може да не се достапни сите функции на производот.
- Кога првото поставување не е успешно, задржете го притиснато копчето Wi-Fi на саундбарот 8 секунди додека не се слушне вториот тон и светлото за Wi-Fi не се смени во бавно пулсирање. Ресетирајте го Wi-Fi поврзувањето, рестартирајте ја апликацијата и повторно започнете го поставувањето.
- Ако сакате да смените од една мрежа на друга, треба повторно да го поставите поврзувањето. Притиснете го копчето (Wi-Fi) на саундбарот 8 секунди да го ресетирате Wi-Fi поврзувањето.

WPS режим

Ако вашиот пренасочувач има Wi-Fi заштитено поставување (WPS), може да го поставите поврзувањето без внесување лозинка.

- 1 Притиснете го и задржете го копчето Wi-Fi 4 секунди. Ќе слушнете звук и светлото за Wi-Fi ќе почне двојно да трепка.

- 2 Притиснете го копчето WPS на вашиот пренасочувач. Копчето обично е означено со ова WPS лого.



- 3 Следете ги упатствата во апликацијата Philips Sound обезбедена оду DTS Play-Fi да го започнете спарувањето.

Белешка

- WPS не е стандардна функција на сите пренасочувачи. Ако вашиот пренасочувач нема WPS тогаш користете стандардно Wi-Fi поставување.
- Еднаш притиснете го копчето (Wi-Fi) ако сакате да излезете од WPS режимот или тој автоматски ќе излезе по 2 минути.

4 Користење на Саундбар

Овој дел ви помага да го користите Саундбарот да репродуцирате аудио од поврзани уреди.

Пред да започнете

- Направете ги неопходните поврзувања опишани во краткото упатство и во корисничкото упатство.
- Префрлете го Саундбарот на точниот извор за други уреди.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ

- Кога прво ќе ја поврзете единицата во приклучница за електрична енергија, единицата ќе биде во режим на ПОДГОТВЕНОСТ. Индикаторот за ПОДГОТВЕНОСТ ќе светне бело.

Состојба на напојување	Дејство	Функција
Вклучено		• Следи состојба на извор
Полуподготвеност	Притиснете го копчето  еднаш	• Wi-Fi е сè уште вклучено. • Сè уште поддржува Play-Fi и Airplay2.
Еко-подготвеност	Притиснете го и задржете го копчето  5 секунди	• Wi-Fi е исклучено. • Производот влегува во режим на ниска потрошувачка на електрична енергија. • За рестартирање на системот ќе биде потребно релативно долго време.

Автоматска подготвеност

Единицата автоматски преминува во режим на подготвеност по околу 15 минути ако ТВ или надворешната единица се исклучени (или USB, BT, Play-Fi функција, бит репродукција пауза), изгаснати.

- За целосно да ја исклучите единицата, извадете го приклучокот за електрична енергија од приклучницата за електрична енергија.
- Целосно исклучувајте ја единицата кога не се користи да заштедите енергија.

Избирање режими

- 1 Притиснете го копчето  неколку пати на единицата или на далечинскиот управувач да изберете **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB** режим.
 - ↳ Избраниот режим ќе се прикаже на екранот.
 - ↳ Play-Fi не е опционален извор. Play-Fi треба да е директно контролиран од апликацијата.

Прилагодување на јачината на звук

Прилагодување најјачина на звук на Саундбарот

- 1 Притиснете  +/- (**јачина на звук**) да го зголемите или намалите нивото на јачина на звук.
 - За да исклучите звук, притиснете **Mute**.
 - За да го обновите звукот, притиснете **Mute** повторно или притиснете **Vol+ / Vol-** (**јачина на звук**).

Прилагодување на јачината на звук на субвуферот

- 1 Притиснете  +/- (**субвуфер**) да го зголемите или намалите нивото на јачина на звук на субвуферот.

Режим Dolby звук

Доживејте сеопфатно аудио искуство со режимите Dolby звук.

- 1 Притиснете го копчето  на далечинскиот управувач да го вклучите или исклучите режимот Dolby.
 - **Вклучено:** Создава Dolby искуство при слушање.
 - **Исклучено:** Двоканален стерео звук. Идеално за слушање музика.

Фабричко ресетирање

Го ресетира уредот на стандардни поставки.

- Во режим на подготвеност, притиснете ги копчињата , , ,  на далечинскиот управувач, потоа, на екранот се покажува "RESET" да ги ресетира стандардните фабрички поставки на домакилот.
- Поставено е ВКЛУЧЕНО, притиснете го и задржете го копчето  додека на екранот не се покаже "RESET" да се ресетира модулот Wi-Fi на стандардните фабрички поставки.

Мени за поставување

Единицата ви овозможува да конфигурирате напредни поставки кои ќе ви обезбедат уште подобро искуство.

- 1 Притиснете го копчето  (MENU) на далечинскиот управувач да го отворите мениот.
- 2 Изберете содржина со / (Надолу / Нагоре) на далечинскиот управувач.

Екран 	Опис
EQ	Избирање ефект на еквилајзер (EQ)
BASS	Прилагодување на нивото на Бас
TREBLE	Прилагодување на нивото на Високи тонови
AV SYNC	Поставување Одложено аудио

CENT	Прилагодување на Јачина на звук на централен канал (Само TAB8805, TAB8905)
TOP	Прилагодување на Јачина на звук на омилен канал (Само TAB8905)
DIM	Поставување на осветленост на екран
DISPLAY	Автоматско исклучување на екран
KEY TONE	Вклучување/исклучување на тон на копче

- 3 Притиснете   (Внеси) да го потврдите вашиот избор.
- 4 Сменете ги почетните вредности за секоја од поставките со покажувачите   (Лево / Десно)
- 5 Притиснете   (Внеси) да го потврдите вашиот избор.
 - За да се вратите на претходниот екран/ излез од поставките, притиснете  (Назад).
 - Ако не се притисне копче во рок од 5 секунди, системот автоматски ќе излезе од мениот.

EQ

Избирање предодредени режими на звук што ви одговараат за видео и музика: **MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.**

- **MOVIE:** создава опкружувачко искуство при слушање. Идеално за гледање филмови.
 - **MUSIC:** креира двоканален или стерео звук со повеќе канали. Идеално за слушање музика.
 - **VOICE:** создава звучен ефект кој го прави човечкиот глас почист и извонреден за слушање.
 - **SPORT:** создава атмосфера како да гледате спортски натпревар на стадион.
 - **CUSTOM:** прилагодува звук врз основа на вашите претпочитани вредности. Треба да е поставен преку апликацијата Фино подесување.
- Стандардно, EQ е поставен на ФИЛМ.

BASS/TREBLE

Прилагодување на нивото на Бас/Високи тонови.

→ BAS -5 ~ BAS +5

- ↳ TRB -5 ~ TRB +5
- ↳ Стандардно, Бас/Високи тонови е поставено на 0.

AV SYNC

Поставување на Одложено аудио.

- Процесирањето на видео слика, понекогаш е подолго од времето кое е потребно да се процесира аудио сигнал. Ова се вика „одложено“. Карактеристиката Одложено аудио е дизајнирана да го поправи ова одложување.
- Поставете го одложеното аудио, обезбедено само за тековниот режим на репродукција. (Како што е обезбедено во HDMI ARC режимот на одложено аудио, режимот на одложување е важечки само за HDMI ARC).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Стандардно, одложеното аудио е поставено на 00.

CENT (CENTER)

(само TAB8805, TAB8905)

Прилагодување на Јачина на звук на централен канал

- ↳ CTR -5 ~ CTR +5
- ↳ Стандардно, јачината на звук на централниот канал е поставена на 0.

TOP (само TAB8905)

Прилагодување на Јачина на звук на омилен канал

- ↳ TOP +5 ~ TOP -5
- ↳ Стандардно, јачината на звук на омилениот канал е поставена на 0.

DIM

Поставување на осветленост на екран.

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ↳ Стандардно, потенциометарот е поставен на DIM 03.

DISPLAY

Поставете екранот автоматски да се исклучува (освен Wi-Fi LED индикаторот) по 3 секунди неактивност кога нема операција од корисник.

- ↳ ВКЛУЧЕНО: Поставување на екран на вклучено
- ↳ ИСКЛУЧЕНО: Поставување на екран на исклучено
- ↳ Стандардно, екранот е поставен на ВКЛУЧЕНО.

KEY TONE

Вклучување/исклучување на тон на копче

- ↳ ВКЛУЧЕНО: Постави на ВКЛУЧЕНО
- ↳ ИСКЛУЧЕНО: Постави на ИСКЛУЧЕНО
- ↳ Стандардно, тонот на копчиња е поставен на исклучено.

Работење со Bluetooth

Преку Bluetooth, поврзете го Саундбарот со Bluetooth уред (како iPad, iPhone, iPod touch, Android телефон или лаптоп), а потоа може да слушате аудио датотеки складирани на уредот преку звучниците на вашиот Саундбар.

- 1 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или на далечинскиот управувач за да го префрлите саундбарот во режим Bluetooth.
 - ↳ **NO BT** се прикажува на екранот.
- 2 На Bluetooth уредот, вклучете Bluetooth, пребрајте и изберете **Philips TAB8805** да започне поврзување (видете го корисничкото упатство на Bluetooth уредот за тоа како да овозможите Bluetooth).
- 3 Почекајте додека не слушнете гласовно известување од саундбарот.
 - ↳ Ако е успешно поврзан, **BT** се прикажува на екранот.
- 4 Изберете и репродуцирајте аудио датотеки или музика на вашиот Bluetooth уред.
 - Доколку во текот на репродукцијата добиете повик, музиката ќе се паузира. Репродукцијата продолжува кога ќе заврши повикот.
 - Ако вашиот Bluetooth уред поддржува AVRCP профил, на далечинскиот управувач може да притиснете /  да прескокнете нумера, или притиснете  да паузирате/продолжите репродукција.
- 5 Да излезете од Bluetooth, изберете друг извор.
 - Кога повторно ќе префрлите на режим

на Bluetooth, поврзувањето преку Bluetooth останува активно.

- Ако сакате да го поврзете саундбарот со друг Bluetooth уред, притиснете и задржете  на далечинскиот управувач да го исклучите Bluetooth уредот кој е поврзан во моментот.

Белешка

- Bluetooth уред кој поддржува Bluetooth профил A2DP, AVRCP и со верзија на Bluetooth 4.2 + EDR.
- Максималниот оперативен опсег помеѓу саундбарот и Bluetooth уредот е приближно 10 метри (30 стапки).
- Компатибилност со сите Bluetooth уреди не е гарантирана.
- Пренесувањето музика може да биде прекинато од пречки помеѓу уредот и Саундбарот како што се сид, метално куќиште кое го покрива уредот или од други уреди во близина кои работат на иста фреквенција.

Совет

- Додека е во режим OPTICAL/HDMI ARC, ако нема излегување на звук од единицата и индикаторот за статус трепка, можеби ќе треба да активирате PCM или Dolby Digital Signal излез на вашиот изворен уред (пр. ТВ, DVD или Blu-ray репродуктор).
- Единицата може да не биде во можноост да ги декодира сите дигитални аудио формати од влезниот извор. Во овој случај, на единицата ќе и се исклучи звукот. Ова НЕ е дефект. Уверете се дека поставувањето аудио од влезниот извор (пр. ТВ, конзола за игри, ДВД репродуктор и сл..) е поставено на PCM или Dolby Digital (Погледнете го корисничкото упатство за влезниот извор за детали за поставување аудио) со HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / оптички влез.
- Во HDMI режим, кога ќе се внесе аудио формат DOLBY ATMOS, на екранот на саундбарот се покажува DOLBY ATMOS.
- Кога ќе се внесе DOLBY DIGITAL аудио формат, ако е вклучен опкружувачки звук, екранот со шепотлив сид ќе прикажува DOLBY SURROUND, ако опкружувачкиот звук е исклучен, ќе прикажува DOLBY AUDIO.
- Кога ќе се внесе аудио формат PCM, на екранот на саундбарот се покажува PCM AUDIO.
- Кога влегувате во не-PCM или DOLBY DIGITAL аудио формати, ако нема излегување на звук од единицата и екранот покажува ERROR.

Работење на AUX / OPTICAL / HDMI ARC


Уверете се дека единицата е поврзана на телевизорот или на аудио уред.

- 1 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или на далечинскиот управувач да изберете **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2** режим.
- 2 Директно работете со вашиот аудио уред за карактеристики на репродукција.
- 3 Притиснете ги копчињата **VOL +/-** за да ја прилагодите јачината на звук на вашето посакувано ниво.

Работење со УСБ

Уживајте во аудио на УСБ-мемориски уред, како што е MP3 репродуктор и УСБ- уред и сл.

- 1 Ставете го УСБ-уредот.



- 2 Неколку пати притиснете го копчето  на единицата или на далечинскиот управувач за да изберете **УСБ** режим.

3 Во текот на репродукцијата:

Копче	Дејство
▶	Започнување, паузирање или продолжување на репродукција.
◀ / ▶	Прескокнува на претходна или следна нумера.

Совети

- Овој производ може да не е компатибилен со одредени типови на УСБ-уреди за складирање.
- Ако користите УСБ продолжен кабел, УСБ хаб или УСБ мултифункционален читач на картички, УСБ-уредот за складирање може да не биде препознаен.
- Не вадете го УСБ-уредот за складирање додека чита датотеки.
- Единицата може да поддржи УСБ-уреди со меморија до 32 GB.
- Оваа единица може да репродуцира MP3 / WAV / FLAC.
- Поддржува порта за УСБ: 5V === 500mA.

тој може да прима ажурирање на фирмвер преку етер. Секогаш надградувајте со најновата верзија на фирмвер да ги подобрите перформансите на овој производ.

Опција 2:

Ажурирање фирмвер преку УСБ

- 1 Проверете дали ја има најновата верзија на фирмвер на www.philips.com/support. Пребарајте за вашиот модел и кликнете на „Софтвер и двигатели“.
- 2 Преземете го фирмверот на УСБ-мемориски уред.
- 3 Следете ги упатствата за надградба на фирмвер.

Слушање Spotify

Користете телефон, таблет или компјутер како далечински управувач за Spotify. Одете на spotify.com/connect да дознаете како.

Надградба на фирмвер

Да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го производот со најновата верзија на фирмвер.

Опција 1:

Ажурирајте фирмвер преку апликацијата Philips Sound (Settings > PS Fine Tune)

Фирмверот за MCU и DSP може да биде надграден на најновата верзија преку апликацијата Philips Sound App овозможена од DTS Play-Fi. Одете во менито Поставки и изберете ја опцијата PS Фино подесување да ја означите. Ако е издадена надградба, може да се притисне иконата за надградба за да продолжи автоматски. Штом еднаш овој производ е поврзан на Wi-Fi,

5 Спецификации на производот



Белешка

- Спецификациите и дизајнот се предмет на промена без известување.

Bluetooth / безжично

- Профили на Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Верзија на Bluetooth: 4.2 + EDR
- Фреквенциски опсег/Излезна моќност: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4G безжичен фреквенциски опсег/Излезна моќност: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Поддржана мрежа

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Безжичен фреквенциски опсег (Wi-Fi) / Емитувана радио фреквентна моќност
2,4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Главна единица

- Електрично напојување: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Излезна моќност: 180 W
- Потрошувачка на електрична енергија: 35 W
- Потрошувачка во подготвеност: $< 0,5$ W
- USB: 5 V --- 500 mA
- Фреквенциски одговор: 190 Hz - 20 KHz
- Чувствителност на аудиовлез (AUX): 500 mV
- Импеданса на звучник: $8 \Omega \times 2 + 8 \Omega$
- Димензија (Ш x В x Д): 1061 x 60 x 110 mm
- Тежина: 3,0 kg
- Температура при работење: 0°C - 45°C

Субвуфер

- Електрично напојување: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Излезна моќност: 120 W
- Потрошувачка на електрична енергија: 25 W
- Потрошувачка на електрична енергија во подготвеност: $< 0,5$ W
- Фреквенциски одговор: 40 Hz - 190 Hz
- Импеданса: 3Ω
- Димензии (Ш x В x Д): 150 x 412 x 310 mm
- Тежина: 5,8 kg
- Температура при работење: 0°C - 45°C

Далечински управувач

- Растојание/Агол: 6 м/30°
- Тип на батерија: CR2025

Поддржани аудиоформати

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **УСБ**
MP3 / WAV / FLAC
- **Видео**
Подобрување на видео: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

6 Решавање проблеми



Предупредување

- Ризик од струен удар. Никогаш не вадете го кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде важечка, никогаш не обидувајте се да го поправате производот самите. Ако имате проблеми со користење на овој производ, проверете ги следниве ставки пред да побарате сервис. Ако сè уште имате проблем, добијте поддршка на www.philips.com/support.

Главна единица

Копчињата на главната единица не работат.

- Исклучете ја од електрично напојување неколку минути, а потоа повторно вклучете ја.

Нема напојување

- Осигурете се дека кабелот за наизменично напојување е правилно поврзан.
- Уверете се дека има електрична енергија во приклучницата за електрично напојување.
- Притиснете го копчето за подготвеност на далечинскиот управувач или саундбарот за да се вклучи саундбарот.

Звук

Нема звук од звучниците на саундбарот.

- Поврзете го аудио кабелот од вашиот саундбар на вашиот ТВ или на други уреди. Сепак, не ви е потребно одделно аудио поврзување кога:
 - саундбарот и телевизорот се поврзани преку HDMI ARC поврзување, или
 - уред е поврзан на HDMI IN конекторот на вашиот саундбар.
- На далечинскиот управувач, изберете го точниот аудио влез.
- Уверете се дека на саундбарот не му е исклучен звукот.
- Ресетирајте го овој производ на неговите фабрички поставки (види „Примена на фабрички поставки“).

Нема звук од безжичниот субвуфер.

- Рачно поврзете го субвуферот на главната единица.
- Ја зголемува јачината на звук. Притиснете Засилување јачина на звук на далечинскиот управувач или на саундбарот.
- Кога користите некаков Дигитален внес, ако нема аудио:
 - обидете се да го поставите излезот на телевизорот на PCM или
 - поврзете директно на вашиот Blu-ray/ друг извор, некои телевизори не пуштаат дигитално аудио.
- Вашиот телевизор може да е поставен на варијабилан аудио излез. Потврдете дека поставката за аудио излез е поставена на FIXED или STANDARD, не на VARIABLE. Консултирајте го корисничкото упатство за телевизорот за подетални информации.
- Ако користите Bluetooth, осигурајте дека јачината на звук на вашиот уред извор е засилена и дека на уредот не му е исклучен звукот.
- Кога репродукцијата замрзнува и нема звук во режим на Wi-Fi, проверете дали вашата домашна мрежа е во ред.

Изобличен звук или ехо.

- Ако репродуцирате аудио од ТВ преку овој производ, уверете се дека на ТВ му е исклучен звукот.

Аудио и видео не се синхронизирани.

- Притиснете за да го синхронизирате аудиото со видеото.

Bluetooth

Уред не може да се поврзе со саундбарот.

- Уредот не поддржува компатибилни профили потребни за саундбарот.
- Не сте ја овозможиле функцијата Bluetooth на уредот. Видете го корисничкото упатство за уредот за тоа како да ја овозможите функцијата.
- Уредот не е правилно поврзан. Правилно поврзете го уредот.
- Саундбарот е веќе поврзан со друг Bluetooth уред. Исклучете го поврзаниот уред, а потоа обидете се повторно.

Квалитетот на аудио репродукцијата од поврзаниот Bluetooth уред е слаб.

- Bluetooth приемот е слаб. Приближете го уредот поблиску до саундбарот, или отстранете ги сите пречки помеѓу уредот и саундбарот.

Не можам да го најдам Bluetooth името на оваа единица на мојот Bluetooth уред

- Уверете се дека функцијата Bluetooth е активирана на вашиот Bluetooth уред.
- Повторно спарете ја единицата со вашиот Bluetooth уред.

Wi-Fi

Не може да се воспостави Wi-Fi поврзување.

- Проверете ја достапноста на WLAN мрежата на пренасочувачот.
- Ставете го Wi-Fi пренасочувачот поблиску до единицата.
- Уверете се дека лозинката е точна.
- Проверете го функционирањето на WLAN или рестартирајте ги модемот и Wi-Fi пренасочувачот.

Dolby Atmos

Не може да достигне извонредни ефекти Dolby Atmos.

- За не-HDMI поврзувања (како што е употреба на УСБ, Bluetooth, OPTICAL или AUDIO IN), се генерираат опкружувачки ефекти со ограничена височина. Видете го делот 'Dolby Atmos' за тоа како да постигнете најдобри ефекти Dolby Atmos.

Play-Fi

Не може да се откријат уреди кои поддржуваат Play-Fi од апликацијата.

- Уверете се дека уредот е поврзан на Wi-Fi.

Не може да репродуцира Play-Fi музика.

- До одредена мрежна услуга или содржини достапни низ уредот може да не се пристапува ако давателот на услуги ја прекинал својата услуга.
- Кога првото поставување не е успешно, затворете ја апликацијата Philips Sound обезбедена од DTS Play-Fi. Рестартирајте ја апликацијата.
- Кога звучникот бил поставен како Стерео парови или Опкружувачки звук, звучникот треба да се исклучи во апликацијата пред да се користи одделно.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете некои од копчињата за контрола на репродукција, прво изберете го правилниот извор.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и единицата.
- Ставете ја батеријата со правилните поларитети (+/-) како што е наведено.
- Заменете ја батеријата.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел на уредот.

Ова е функција за исклучување по 15 минути, едно од стандардните побарувања ERPII за штедење енергија

- Кога нивото на надворешен влезен сигнал на единицата е прениско, единицата автоматски ќе се исклучи за 15 минути. Зголемете ја јачината на звук на надворешниот уред.

Субвуферот е во мирување или индикаторот на субвуферот не свети

- Исклучете го кабелот за напојување од приклучницата за електрична енергија и повторно вклучете го по 3 минути да го ресетираат субвуферот.

Заштитни знаци



За патенти на DTS, видете <http://patents.dts.com>. Изработено под лиценца од DTS, Inc. (за компании со седишта во САД/Јапонија/Тајван) или под лиценца на DTS Licensing Limited (за сите други компании). DTS, Play-Fi и DTS Play-Fi логото се регистрирани трговски марки или трговски марки на DTS, Inc. во Соединетите Држави и други земји. ©2020 DTS, Inc. СИТЕ ПРАВА СЕ ЗАДРЖАНИ.



Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е регистриран заштитен знак на Wi-Fi Alliance®.



Google, Google Play и Chromecast built-in се заштитени знаци на Google LLC. Google Assistant не е достапен на одредени јазици и земји.



Да го контролирате овој звучник со овозможен AirPlay 2, потребен е iOS 11. 4 или понов. Користењето на беџот „Works with Apple (работи со Епл)“ значи дека приборот е дизајниран за да работи конкретно со технологијата идентификувана во беџот и е потврдено од заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и други земји.

Apple® и AirPlay® се заштитни знаци на Apple Inc., регистрирани во САД и во други земји.



Софтверот Spotify е подложен на лиценци од други производители што се наоѓаат тука: www.spotify.com/connect/third-party-licenses



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, и HDMI Logo се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing Administrator, Inc.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и двојниот-D симбол се регистрирани заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Авторско право © 2012-2020 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.



Логотипот и логото Bluetooth® се регистрирани трговски заштитни марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од MMD Hong Kong Holding Limited е лиценцирана. Други заштитни знаци и трговски имиња се оние на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите се предмет на промена без известување.

За најнови ажурирања и документи, посетете <https://www.philips.com/support>.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитни знаци на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ е изработен од и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited. или една од неговите подружници и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во врска со овој производ.

